

Полиса /Понуда бр:

(ИЗЈАВАТА ТРЕБА ДА БИДЕ ПОПОЛНЕТА ВО ЦЕЛОСТ)

**ИЗЈАВА ЗА НОСИТЕЛ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА,
ИМОТНА СОСТОЈБА И ЦЕЛ НА ДЕЛОВНИОТ ОДНОС**

Јас, _____ со
ЕМБГ (за резиденти) и л.к. број / пасош бр. (за нерезиденти)
_____ изјавувам

под морална, кривична и материјална одговорност дека:
а) Не сум носител на јавна функција и/или лице поврзано со
носител на јавна функција;
б) Сум носител на јавна функција

_____ (се наведува
функцијата)

в) сум лице поврзано со носител на јавна функција
_____ (се

наведува функцијата)

** Дефиниција за носител на јавна функција и/или лица
поврзани со нив согласно важечка законска регулатива на
Република Македонија

„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е
или им била доверена јавна функција во Република
Македонија или во друга држава, како:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици
или помошници министри;

б) избрани претставници во законодавната власт;

в) судии на врховни или уставни судови или други носители
на високи правосудни функции против чија одлука, освен во
исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови;

г) членови на органи на управување на супервизорски и
регулаторни тела и агенции, државна ревизорска
институција и членови на одбор на централна банка;

д) амбасадори;

ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови
повисоки од полковник);

е) избрани и именувани лица согласно со закон и членовите
на органите на управување и надзор на правни лица
основани од државата;

ж) лица со функции во политички партии (членови на
извршните органи на политичките партии);

з) лица на кои им е или им била доверена истакната
функција во меѓународна организација, како директори,
заменици директори, членови на управни и надзорни одбори
или други еквивалентни функции и

с) градоначалници и претседатели на совети на општини.

За носители на јавна функција од точка а) до с) се сметаат
лицата најмалку две години попрестанокот на извршување
на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена
проценка на ризик од страна на субјектите.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

1) членови на семејството на носителот на јавна функција и
тоа:

- брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција
е во вонбрачна заедница,

- деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на
носителот на јавна функција се во вонбрачна заедница или
- родители на носителот на јавна функција.

2) лице кое се смета за близок соработник на носителот на
јавна функција е физичко лице:

- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска
сопственост врз правно лице, има склучено договори или
воспоставено други блиски деловни врски со носителот на
јавна функција или

- кое е единствен вистински сопственик на правно лице или
правен аранжман за кое е познато дека се основани во
корист на носителот на јавна функција.

Изјавил:

_____ (име и презиме)

_____ (потпис)

_____ (место и датум)

ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА КЛИЕНТОТ

Износ на редовно месечно примање:

- Висина на просечни месечни примања:
 - а) До 20.000,00 денари
 - б) Од 20.000,00 до 50.000,00 денари
 - в) Над 50.000,00 денари
- Не остварува редовни месечни примања

Други дополнителни извори на средства:

- Да:
 - а) До 30.000,00 денари
 - б) Над 30.000,00 денари
- Не

Имот со кој располага

- стан, куќа
- недвижност
- сопствена компанија, назив _____
- удел/акции во фирма(над 25% од сопственоста)
назив _____
- _____
- друг имот
- не располага со имот

Извор на средства и извор на имот на клиентот за
извршување на трансакцијата

- Плата
- Дополнителни приходи
- Сопствен имот
- Наследство
- Имот стекнат во брак
- Подарок
- Имот на членови на потесно семејство (деца, брат сестра,
родител)

Причина за спроведување на трансакцијата

- Осигурување на живот
- Штедење
- Инвестирање

Со потпишување на оваа Изјава потврдувам дека:

- Податоците кои ги наведов се точни,
- Се согласувам моите податоците наведени во оваа
Изјава да бидат регистрирани, обработувани и
ажурирани за потребите на субјектот,
- Се согласувам да се изврши пренос на моите лични
податоци на други органи во рамките на посебни истраги
кои се во нивна надлежност,
- Субјектот го задржува правото да побара и други
податоци за клиентот за цели на
воспоставување/продолжување на деловен однос
- Субјектот го задржува правото да го прекине деловниот
однос со клиентот во секое време,
- Условите за воспоставување/ продолжување на
деловен однос со субјектот ми се познати и истите ги
прифаќам во целост.